



SMS P

- **Не го оставајте автомобилот на необележан простор!** Вашиот автомобил може да биде подигнат од пајак службите и да сносит трошоци за погрешно паркирање доколку автомобилот е паркиран на необележан простор.
- **Внимавајте на времето на работење на паркингот!** Дел од паркинзите се со ограничено време на работење, односно во одредено време од денот тие се наменети исклучиво за станарите од локалните згради. Времето е означено на таблите поставени до паркингот.
- **Почекајте да добиете повратен одговор по СМС!** Откако ќе пратите СМС за наплата на паркингот, почекајте да добиете повратна информација дали паркирањето е започнато. Доколку пораката не е правилно пратена, се смета дека возилото е неправилно паркирано. Доколку има проблем со системот за наплата обратете се до службените лица кои патролираат на паркинзите, или јавете се на телефонскиот број од таблата на паркингот.

Повеќе совети за вашите права како потрошувач, можете да се обратите до Организација на потрошувачите на Македонија, ОПМ – Скопје, тел. 02/ 3 179 592 или преку веб страната:
www.opm.org.mk;
 e-mail: sovetuvanja@opm.org.mk

СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ СО СВОЈАТА ПРОГРАМА ЈА ПОДРЖУВА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Град Скопје



СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
 Бул. Илинден бр. 82 - Скопје

ОПМ



Град Скопје

Град Скопје



СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ

ГРАДСКИ ПАРКИНГ СКОПЈЕ

ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Зонско паркирање е најмување на обележан паркинг простор за вашето возило. Зонското паркирање во Град Скопје го нудат две јавни претпријатија: Градски Паркинг Скопје и Паркинзи Општина Центар. Плаќањето се врши преку СМС, односно преку мобилен телефон и преку посебно означени автомати каде што може да се купи карта. Паркинг просторот е обележан со табла на која се дадени потребни информации за потрошувачот, да може да купи паркинг карта. Плаќањето за зонско паркирање преку мобилен телефон може да се врши единствено преку националните мобилни оператори во Р. Македонија.

Градски Паркинг Скопје

Начин на плаќање на паркинг со мобилен телефон:

SMS на телефонскиот број **144 144**, од сите мобилни оператори.

Текст на пораката: „**ЗОНА_РЕГИСТРАЦИЈА**“

На Пример: **C81 SK1234AB**

- **ЗОНА** – Зоната во која го паркирате возилото (А, В, С или D). По буквата се впишува редниот број на зоната споено без празно место
- **ПРАЗНО МЕСТО**
- **РЕГИСТРАЦИЈА** – Регистрација на вашето возило (се прифаќаат регистарски таблички со 3 и 4 бројки). Помеѓу карактерите во регистрацијата не се остава празно место

Од моментот кога е испратена пораката, ви се наплаќа одредена сума (зависно од зоната) за секој започнат час. Паркирањето престанува да се наплаќа со праќање на латинично „S“.

Зона	Цена (1 час)	Максимум часови
A	45 денари	2
B	35 денари	4
C	25 денари	Нема ограничување
D	25 денари	Нема ограничување

Паркинзи на Општина Центар

Начин на плаќање на паркинг со мобилен телефон:

SMS на телефонскиот број **14 14 14**, од сите мобилни оператори.

Текст на пораката: „**ЗОНА_РЕГИСТРАЦИЈА_ВРЕМЕ**“

На Пример: **1 SK1234AB 1**

- **ЗОНА** – Зоната во која го паркирате возилото (0, 01, 1 или 2)
- **ПРАЗНО МЕСТО**
- **РЕГИСТРАЦИЈА** – Регистрација на вашето возило (се прифаќаат регистарски таблички со 3 и 4 бројки). Помеѓу карактерите во регистрацијата не се остава празно место
- **ПРАЗНО МЕСТО**
- **ВРЕМЕ** – Број на часови кои ги купувате, односно колку ќе се задржите на паркинг местото

Бројот на часови за паркирање го одредувате сами, и истиот може да се продолжи според вашите потреби.

Зона	Цена (1 час)	Максимум часови
0 Ултра	100 денари	1 час
01	50 денари	2 часа
1	40 денари	2 часа
2	30 денари	3 часа

Работното време на паркиралиштата од отворен тип со кои стопанисува ЈП Паркинзи на Општина Центар е:

- секој работен ден од 08:00 до 22:00 часот
- сабота од 08:00 до 15:00 часот



Бидете внимателни!!!

При оставањето на вашиот автомобил на паркинг местото треба да внимавате на следните работи:

- Не оставајте вредни предмети во автомобилот! Јавните претпријатија не гарантираат за безбедноста на вашиот автомобил за времето додека тој е паркиран.
- Не земајте повеќе простор од предвидениот! Неправилното паркирање, земањето на повеќе простор од потребното, му дава право на јавното претпријатие да го отстрани вашиот автомобил од местото или да постави блокатор.